



## д-р Даниела Николовска Неделкоска

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола  
Технолошко - технички факултет Велес

Даниела Николовска Неделкоска е вонреден професор на Технолошко-техничкиот факултет (ТТФ). Како универзитетски наставник реализира настава на предмети од подрачјето на биотехнички науки.

### Актуелни функции:

- Продекан за наука и меѓународна соработка
- Координатор за ERASMUS+ програмата на ТТФ
- Член на Универзитетската Комисијата за соработка со универзитетите во земјата и странство

## Лични податоци

Адреса: „Димитар Влахов“ бб  
1400, Велес, Македонија  
Телефон: +389 (43) 211-202  
Факс: +389 (43) 211-204

E-mail1: [daniela.nedelkoska@uklo.edu.mk](mailto:daniela.nedelkoska@uklo.edu.mk)

E-mail 2: [nedelkoska\\_nd@yahoo.com](mailto:nedelkoska_nd@yahoo.com)

Web: <http://www.ttfv.uklo.edu.mk>

## Образование

### • Доктор на биолошки науки

Тема на докторска дисертација: „**Антиоксидативен потенцијал на селектирани видови габи од подрачјето на Република Македонија и можност за нивна терапевтска примена**“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Природно-математички факултет, Институт за биологија

### • Магистер на технички науки (*област биотехнолошко инженерство*)

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје  
Технолошко-металуршки факултет - Скопје

### • Дипломиран инженер - технолог (*област прехранбено-биотехнолошко инженерство*)

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје  
Технолошко-металуршки факултет - Скопје

## Вештини и компетенции

- Мултидисциплинарен пристап во научно-истражувачката и наставната дејност
- Стручно-апликативна дејност
- Интернационална соработка во областите од стручен интерес

## Работно искуство

- 2019 - : **Вонред.проф.** во наставно-научните области *Прехранбено инженерство* и *Нутриционизам* на ТТФ

### Претходно:

- 2014 - 2019: **Доцент** во наставно-научните области *Прехранбено инженерство* и *Нутриционизам*  
**Функција: Продекан за наука** на ТТФ (2017-2018)
- 2011 - 2014: **Асистент** во наставно-научните области: *Прехранбено инженерство* и *Нутриционизам* на ТТФ
- 2008 - 2011: **Асистент** на насоките *Прехранбена технологија* и *биотехнологија* и *Нутриционизам* на ТТФ
- 2004 - 2007: **Демонстратор** на насоките *Прехранбена технологија* и *Биотехнологија* на Технолошко-металуршки факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
- 1997 - 2003: стекнува практично инженерско искуство во неколку реномирани компании од прехранбената индустрија (*сектори: производство, контрола и развој*)

## Говорење на јазици

- Македонски: мајчин јазик
- Англиски: течно
- Германски: пасивно

## Професионални интереси

- Наука за храна
- Процесирање на храна
- Биоактивни компоненти во храна
- Исхрана
- Методологија во диетески истражувања
- Ферментациони алкохолни пијалаци

## Линкови до објавени книги и трудови

ResearchGate: [https://www.researchgate.net/profile/Daniela\\_Nikolovska\\_Nedelkoska](https://www.researchgate.net/profile/Daniela_Nikolovska_Nedelkoska)

Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=HiiIot8AAAAAJ&hl=en>

UKLO Repository: <http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Nikolovska-Nedelkoska=3ADaniela=3A=3A.html>